

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ - БИСЕР

ОХРИД

КУМАНОВО



Ул. Никола
Вапцаров бр. 22,
1000 Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонија бр.
21, 1000 Скопје, Р.
Македонија

Бул. Јане Сандански
бр. 82/1/7, Скопје, Р.
Македонија

Ул. Македонски
Просветители бр. 14
А, 6000 Охрид, Р.
Македонија

Ул. III Македонска
Ударна Бригада бр.
52, 1300 Куманово, Р.
Македонија



FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А



+389 2 3238081,
+389 2 3238082

+389 2 3116865,
+389 2 3216391

+389 2 2437606,
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibula2@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk

ВЕЛИГДЕН-БАНСКО & БОРОВЕЦ

Ценовник бр.1-09.03.2019

ASTERA BANSKO APART HOTEL&SPA 4*, Банско



За престој во хотел од 25.04-30.04.2019 ПОЛУПАНСИОН

Цена по лице на ден	Пакет 3 ноќи	Пакет 4 ноќи
Двокреветна соба	113€	130€
Апартман со 1 спална	166€	199€

*Цената е по лице за пакет од 3 или 4 ноќи, Полупансион (појадок и вечера), Велигденски ручек, бесплатно користење на Aqua паркот (со неколу базени и џакузи) внатрешен базен, фитнес, Турска бања,(хамам), сауна, паркинг.

Попусти:

- Деца до 2.99 години бесплатно
- Прво дете од 3-12.99 г. На дополнително легло со 2 возрасни-**Бесплатно**
- Прво дете од 3-12.99г. на редовно легло со 1 возрасен во двокреветна соба –50% попуст
- Две деца 3-12.99 со 1 возрасен во двокреветна соба секое дете има по 50% попуст
- Две деца 3-12.99 на дополнително легло со 2 возрасни во АПП со 1 спална –Првото дете бесплатно, второто 50% попуст
- Возрасен на дополнително легло-30% попуст

GRAND ROYALE HOTEL & SPA 4* Банско



За престој во хотел од 11.04-07.05.2019

Тип на соба (цена по соба на ден-Ноќевање со појадок)	11.04-07.05.19
Студио (цена за 2 лица)	37€
Апартман со 1 спална (цена за 2 лица)	39€
Апартман со 2 спални (цени за 4 лица)	74€

*Цените се дадени по соба на ден-Ноќевање со појадок, бесплатно користење на внатрешен базен, парна бања, фитнес, сауна, детски клуб, wi-fi.

Доплата за полупансион- 9 еур за возрасен / 5 еур за деца (3-12.99) на ден

Доплата за Велигденски ручек (задолжителен) – 17 еур за возрасен / 10 еур за деца (3-12.99)

Попусти:

- Дете 0-2.99 бесплатно без услуга
- Дете 3-12.99 на редовно легло плаќа цел износ
- Прво дете 3-12.99 на дополнително легло, бесплатно на Ноќ. со појадок
- Второ дете 3-12.99 на дополнително легло во Апартман 50% попуст од цената за редовно легло
- Возрасен на дополнително легло 30% попуст од цената за редовно легло
- Студио-еднокреветна 20% попуст од цената за соба

FESTA CHANKORIA 4* Боровец



За престој во хотел 25.04-07.05.19 incl. – ALL INCLUSIVE LIGHT

Тип на соба	Цена
Двокреветна стандард (мин/макс. 2 возрасни)	33€
Junior suite (мин. 2 возрасни)	37€
Стандард суит (мин.2 возрасни)	40€
Еднокреветна соба	52€

Цените се по лице за Се вклучено за возрасни или деца над 2 год, Вклучен Велигденски ручек на 28.04.19, програма за деца, користење на затворен базен, сауна и парна бања, соба за релаксирање, фитнес, паркинг, wi-fi во собите и во лоби, 1 терапија (15 мин) по избор во Wellness center

Попусти:

- Дете 2-12.99 на редовно легло во двокреветна соба со 1 возрасен-50% попуст
- Прво дете 2-12.99 на дополнително легло во Јуниор суит или стандард суит со 2 возрасни плаќа полн износ
- Второ дете 2-12.99 на дополнително легло во Јуниор суит со 2 возрасни – 50% попуст
- Возрасен на дополнително легло во Јуниор Суит или Стандард Суит – 30% попуст

FESTA WINTER PALACE 5* Боровец



За престој во хотел 25.04-01.05.19 incl. и 03.05-06.05.19 incl.

Цена по лице на ПОЛУПАНСИОН

Тип на соба	Пакет 3 ноќи
Двокреветна стандард (макс. 2 возрасни+1 дете или 3 воз.)	173€
Еднокреветна соба	226€

Доплати:

JUNIOR SUITE – 30 еур / 3 ноќи пакет

STANDARD SUITE – 45 еур / 3 ноќи пакет

Доплата за уште 1 ноќевање – 40 еур по лице

Попусти:

- Дете 2-12.99 на редовно легло во двокреветна соба со 1 возрасен 50% попуст
- Прво дете 2-12.99 на дополнително легло во двокреветна соба, Junior Suite ili Standard Suite со 2 возрасни бесплатно
- Второ дете 2-12.99 на дополнително легло во двокреветна, Junior Suite ili Standard Suite со 2 возрасни 50% попуст
- Возрасен на дополнително легло во двокреветна, Junior Suite ili Standard Suite 30% попуст

Цената вклучува: Ручек на 28.04.19 и на 06.05.19, програма за деца (игри и натпревари), јога, гимнастика, користење на внатрешен базен, сауна и пара бања, соба за релаксирање, фитнес, WI-FI во собите и на јавните површини, Караоке во ноќниот бар со вклучен 1 пијалок на 28.04 и 06.05, 1 игрица во Escape room, 15% попуст во Wellness center

• **Цената не вклучува:**

- Превоз Скопје-Банско-Скопје – 40 еур (26.04-29.04.19)
- Туристичка такса 1 еур по лице на ден
- Цените се дадени во Евра, плаќањето е задолжително во денари (1 еур= 61.8 мкд)
- При резервација задолжително уплата на аванс во износ од 30%
- Задолжително патничко осигурување
- За овој аранжман важат општите услови за патување на Фибула Ер Травел и СКТМ